



ТАРИФА
за хипотекарен кредит на ФД ТИГО ФАЈНАНС ДОО Скопје

Расположлив износ	од 600.000 МКД до 3.000.000 МКД
Рок на кредит	од 12 до 240 месечни рати
Договорна каматна стапка (се пресметува од износот на преостаната главница)	4,8% фиксна годишна каматна стапка (0.4% месечна)
Провизија за администрирање (се пресметува од износот на преостаната главница)	18,24% фиксна годишна стапка (1.52% месечна)
Провизија за неисполнување на договорните обврски	0,1% дневно од неплатен остаток од доспеана главница
Провизија за предвремена отплата	5% од износот на предвреме отплатениот кредит
Провизија за потврда за состојба на кредит (која не претставува Амортизационен план)	500 МКД
Провизија за потврда за отплата	300 МКД

1. Со оваа тарифа Кредиторот ги утврдува провизиите и трошоците за кредитот во моментот на одобрување на кредитот.
2. Останати трошоци поврзани со кредитот: (i) трошок за проценка на имот, (ii) трошок за осигурување на имот предмет на хипотека, (iii) нотарски и адвокатски трошоци. Овие трошоци се наплаќаат согласно тарифите на институциите и друштвата.
3. Кредиторот го задржува правото по сопствена одлука и во тек на промотивен период да не врши наплата на некои или сите трошоци од точка 2 согласно услови и рокови во јавно објавена понуда.

ТАРИФА
за дополнителни услуги за хипотекарен кредит на ФД ТИГО ФАЈНАНС ДОО Скопје

Провизија за продолжување на рокот за отплата за 30 дена	30 дена - 50% од износот на месечната отплата која се продолжува
--	--

1. Со оваа тарифа Кредиторот ги утврдува провизиите и трошоците за користење на незадолжителни дополнителни услуги по барање на Корисникот